

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 5 октомври 2020 година донесе

## **РЕШЕНИЕ** **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Ванчо Николов од Скопје УП2 09-107/20 од 17 јули 2020 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-363 од 1 јули 2020 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-363 од 1 јули 2020 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

### **Образложение**

Ванчо Николов од Скопје до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-107/20 од 17 јули 2020 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција).

Жалителот го оспорува Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција бр. 11-363 од 1 јули 2020 година издадено од КЕЦ Куманово, поради непостоење на технички услови за приклучок.

На 9 август 2020 година Регулаторната комисија за енергетика се обрати до Електродистрибуција со барање за достава на GIS скица на која ќе може да се види објектот и мрежата во околина.

На 24 август Електродистрибуција достави одговор со прилог слика од која се утврди дека не постојат технички услови за приклучок.

На 4 септември 2020 година се одржа седница на Комисијата за постапување по приговори на која се разгледуваше следната документација:

Одговор на Приговор УП2 09-107/20 од 17 јули 2020 година со прилог:

- Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа бр. 11-363 од 1 јули 2020 година
- Одговор од 24 август
- Слика од објектот

Во одговорот на Електродистрибуција е наведено дека се работи за 7 баратели. Постои монофазна мрежа на 1 километар од нивните објекти, а согласни се и да партиципираат за дел од трошоците. Нема детален урбанистички план па поради тоа не може да се обезбеди дозвола за изградба на потребната трафостаница за приклучување. Најблиската трафостаница е на 4,5 километри од објектот, а најблиската нисконапонска (монофазна) мрежа е на 3 километри од објектот.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Согласно член 35 став (1) точка 2) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19) операторот на дистрибутивниот систем ќе донесе Решение за одбивање на барањето за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа во случај кога не постојат технички услови за приклучување на корисникот на дистрибутивната мрежа според барањето на корисникот.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09 – 107/20  
5 октомври 2020 година  
Скопје

**ПРЕТСЕДАТЕЛ**  
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги  
на Република Северна Македонија  
Марко Бислимоски